

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12), министерот за здравство донесе

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ПЕЈРОНИЕВА (PEYRONIE) БОЛЕСТ (INDURATIO PENIS PLASTICA)

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на медицина заснована на докази при постоење на пејронијева (peyronie) болест (induratio penis plastica).

Член 2

Начинот на третман на пејронијева (peyronie) болест (induratio penis plastica) е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на згрижување на пејронијева (peyronie) болест (induratio penis plastica) по правило согласно ова упатство.

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што истото од страна на докторот соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-6645/2

26 ноември 2012 година

Скопје

МИНИСТЕР

Никола Тодоров

ПЕЈРОНИЕВА (PEYRONIE) БОЛЕСТ (INDURATIO PENIS PLASTICA)

МЗД Упатства
23.2.2010

- Симптоми и знаци
- Третман
- Референци

СИМПТОМИ И ЗНАЦИ

- Фиброзна индурација на кавернозното тело (1)
- Етиологијата е непозната; сепак, 15% од пациентите имаат и Дуруутрен-ова контрактура на шепите на рацете.
- Кожата на местото на индурацијата е нормална и мобилна.
- За време на ерекција пенисот е искривен во правец на местото на индурацијата. Кај една третина од пациентите, симптомите вклучуваат и болка (2).
- Диференцијално дијагностички да се размислува на ширење на карцином на простата во пенис (палпација на простата).

ТРЕТМАН

- *Состојбата се решава спонтано без третман речиси кај секој втор пациент.*
- Фазата со болка може да трае повеќе месеци.
- Најголем број од пациентите се во можност за сексуален интрекурс и тогаш не е индицирана никаква терапија (2).
- Упатување на уролог ако пенисот е значително искривен. Можна корективна операција не се препорачува додека трае болната фаза.

РЕФЕРЕНЦИ

1. Fitkin J, Ho GT. Peyronie's disease: current management. Am Fam Physician 1999;60:549-54 1
2. Tunuguntla HS. Management of Peyronie's disease--a review. World J Urol 2001 Aug;19(4):244-50. PubMed

Authors: Mika Raitanen Article ID: ebm00251 (011.021) © 2012 Duodecim Medical Publications Ltd

1. **EMB Guidelines 23.2.2010 www.ebm.guidelines.com**
2. **Упатството треба да се ажурира еднаш на 6 години**
3. **Предвидено е следно ажурирање до февруари 2016 година.**